

3076.

Врз основа на член член 190 став 1, 166-а и 167 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 12.9.2019 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ОД СТРАНА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТЕКНАТИ, ОДНОСНО ОТПУГЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА**

Член 1

Во Правилникот за известувањето од страна на акционерско друштво со посебни обврски за известување за стекнати, односно отпуѓени хартии од вредност на правни и физички лица („Службен весник на РМ“ бр.66/2008) (во понатамошниот текст: Правилник), во член 2, став (2) точка 7, зборовите во заградата “број на пасош во случај кога се работи за странски државјанин“ се заменуваат со зборовите “број на патна исправа за странско лице, и датум на издавање и датум на важност на патната исправа, како и орган која ја издал“.

Член 2

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за известувањето од страна на акционерско друштво со посебни обврски за известување за стекнати, односно отпуѓени хартии од вредност на правни и физички лица.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-834/2	Комисија за хартии од вредност
12 септември 2019 година	на Република Северна Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Нора Алити , с.р.

3077.

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 12.9.2019 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 162/2014,

бр.28/2016, бр.182/2016) (во понатамошниот текст: Правилник), во Образецот И-ФЛ-ЕАИ: Изјава од единствениот акционер на издавачот – физичко лице, во заградата под линијата во првата реченица, по зборовите “ЕМБГ“ се додаваат зборовите “број на лична карта и датум на издавање и датум на важност на лична карта, како и орган кој ја издал“.

Член 2

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-835/2	Комисија за хартии од вредност
12 септември 2019 година	на Република Северна Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Нора Алити , с.р.

3078.

Врз основа на член 7 став 2 и член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 12.9.2019 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА АКТОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ВИДОВИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 122/2006 и 81/2014) (во понатамошниот текст: Правилник), во делот I. Акт за издавање на сопственички хартии од вредност-Содржина на актот за издавање на сопственички хартии од вредност во Член 5, став (1) точка 19, по зборовите “и единствен матичен број на граѓанинот“ се додаваат зборовите “број на лична карта и датум на издавање и датум на важност на лична карта, како и орган кој ја издал“, а зборовите “и број на пасош“ се заменуваат со зборовите “и број на патна исправа за странско лице, и датум на издавање и датум на важност на патната исправа, како и орган која ја издал“.

Член 2

Во Правилникот, во делот II. Акт за издавање на должнички хартии од вредност-Содржина на актот за издавање на должнички хартии од вредност во Член 6, став (1) точка 23, по зборовите “и единствен матичен број на граѓанинот“ се додаваат зборовите “број на лична карта и датум на издавање и датум на важност на лична карта, како и орган кој ја издал“, а зборовите “и